



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 16 јули 1959

Скопје

Број 23

Год. XV

Претплата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

102.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за установите за претшколско воспитување, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 година.

У број 9

19 јуни 1959 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Установите за претшколско воспитување (во натамошниот текст: претшколска установа) се самостојни општествени воспитни установи за деца од навршена трета до навршена седма година, организирани на начелата на општественото самоуправување.

Член 2

Претшколските установи во рамките на воспитните цели што ги поставува нашата социјалистичка заедница и во склад со психофизичкиот развој и можностите на децата, имаат задача особено:

а) да организираат на децата културна забава, игра и заеднички живот и со тоа создаваат основи за натамошно правилно физичко, умно, морално и естетско воспитување;

б) да им помагаат на родителите во згрижувањето, воспитувањето и одгледувањето на децата и да се грижат за нивното здравје и правилен телесен развој;

в) да соработуваат и да им помагаат на родителите во применувањето на современите начела и методи во воспитувањето и здравственото одгледување на децата;

г) да ги поттикнуваат и помагаат во средината во која делуваат другите форми за собирање и вос-

питување на децата и во тоа да соработуваат со општествените организации што се грижат за воспитување на децата.

Член 3

Претшколските установи имаат својство на правно лице.

Член 4

Претшколски установи се: детски градинки, забавишта и детски игралишта.

Покрај установите од претходниот став, за собирање и воспитување на децата од претшколска возраст можат да се организираат и други форми како што се: соби за игра и разонода, слободни простори за играње на деца, библиотеки со сликовници, детски летовалишта и др.

Член 5

Детските градинки се претшколски установи каде се спроведува систематска воспитна работа со деца од 3—7 годишна возраст.

Детските градинки можат да се организираат за целодневен, полудневен или ноќен смештај на децата спрема локалните потреби и работното време на родителите.

Член 6

Детските градинки можат да бидат постојани и сезонски.

Постојаните детски градинки работат преку цела година со прекин од еден месец, преку летото, а по потреба и без прекин.

Сезонските детски градинки се отвораат за еден одреден период во годината.

Член 7

Забавиштата се претшколски воспитни установи каде се спроведува систематска воспитна работа по правило на, деца од 5—7 години. Тие можат да се организираат како посебни установи или во состав на основните училишта, односно детските градинки.

Забавиштата работат преку целата година со прекин од еден месец, а по потреба и без прекин.

Член 8

Детските игралишта се претшколски установи за деца од претшколска возраст кои се организираат за да им се овозможи на децата игра и забава со организирана воспитна работа.

Игралиштата може да се отвораат во парковите, на отворен простор, станбените населби и др.

Детските игралишта можат да бидат постојани и сезонски спрема постојните услови.

Член 9

За децата заостанати во развојот, можат да се основаат посебни установи или одделенија во

состав на специјални школи односно установи за специјално воспитување.

Член 10

Финансиски средства за работата на претшколска установа или друга форма за воспитување на децата обезбедува основачот сам или во заедница со народниот одбор на општината, стопанската организација, општествената организација, и родителите чии деца ја посетуваат установата.

Ако две или повеќе стопански организации, општествени организации или станбени заедници основаат заедничка установа и друга форма за воспитување на децата со одлуката за основање ќе се определи нивниот удел во обезбедување на финансиски средства.

Ако во установата е организирана исхрана на децата, издатоците за исхраната ги снесат по правило родителите, лицата, органите односно организациите кои се должни да се грижат за децата, доколку основачот не одлучи поинаку.

Член 11

Секоја претшколска установа има своја претсметка на приходите и расходите.

Член 12

Секоја претшколска установа има правила за нејзината организација и работата што ги донесува одборот на установата и ги потврдува советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на општината.

Член 13

Правилата на претшколската установа содржат поблиски одредби за организацијата, задачите и работата на установата а особено:

за органите на управување и раководење со установата, нивните права и должности како и начинот за нивното работење;

за условите и начинот на прием на децата во установата и за прибирањето на доприносот што го плаќаат родителите за прехраната на децата;

за финансиското работење на претшколската установа.

Член 14

Претшколските установи ги вршат своите задачи и работи самостојно во рамките на законот и другите прописи донесени на основа закон како и во рамките на своите правила.

Член 15

Основачот спрема претшколската установа ги има правата и должностите утврдени со закон и други прописи.

Член 16

Државните органи имаат спрема претшколските установи права и должности одредени со закон и други прописи.

II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРЕТШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ

Член 17

Претшколските установи ги основаат народните одбори на општините, станбените заедници, стопанските и општествените организации и установите.

Член 18

За основање претшколска установа основачот е должен да обезбеди простор, кадри, материјални средства, како и хигиенски и други услови потребни за работа на установата.

Поблиски прописи за условите за основање претшколски установи донесува Советот за просвета на НР Македонија.

Член 19

Претшколските установи се основаат со решение кое го донесува основачот откако ќе ги обезбеди условите од претходниот член.

Кога претшколската установа ја основа општествена или стопанска организација и станбена заедница таа е должна пред донесувањето на решението да прибави согласност од советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на општината на чија територија се основа установата.

Против решението на советот за просвета на народниот одбор на општината со кое се одбива согласноста, основачот има право на приговор до советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на околицата во рок од 15 дена од приемот на решението.

Член 20

Претшколските установи престануваат со работата:

а) кога установата се спои или присоедини кон друга установа;

б) кога престанат причините заради кои е установата основана односно нема потреба за нејзиното понатамошно постоење;

в) кога престанале да постојат условите предвидени со член 19 од овој закон и прописите донесени на основа тој член.

Член 21

Решение за престанок на претшколската установа донесува основачот.

Со решение за престанок на установата се определува и начинот на нејзината ликвидација.

Член 22

Општествена или стопанска организација и станбена заедница што има намера да укине претшколска установа должна е претходно да го обавести советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на општината за претстојното укинување. Народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора може во рок од три месеци да одлучи да не се укинува установата и да ги преземе правата и обврските спрема неа.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ

Член 23

Органи на управувањето со претшколски установи се: одбор на претшколската установа, совет на воспитачите и управител.

Во претшколските установи во кои има помалку од четири воспитачи и здравствени службеници не се образува совет на воспитачите. Во вакви претшколски установи работите на советот на воспитачите ги врши управителот на установата.

Со одделенијата на забавиштата во состав на основните училишта односно детските градинки управуваат органите на тие училишта сходно одредбите на овој закон. За подготвување и проучување на одделни прашања за работата на овие одделенија училишниот одбор односно одборот на детската градинка може да формира посебна комисија од редот на наставниците, воспитачите и други лица.

1. Одбор на претшколска установа

Член 24

Одборот на претшколската установа го сочинуваат најмалку седум членови и тоа:

одреден број членови именувани од општинскиот народен одбор на заедничка седница на обата собора;

одреден број членови што ги избираат родителите на децата во претшколската установа;

одреден број членови што ги избираат собираите на избирачите од подрачјето на претшколската установа од редот на граѓаните;

одреден број членови избрани од советот на воспитачите на претшколската установа;

одреден број членови што од редот на своите членови ги избираат заинтересираните стопански и општествени организации, стручни здруженија и установи.

Составот и вкупниот број како и начинот на изборот на членовите на одборот се определува со правилата на установата, а до живното донесување нив ги определува советот за просвета на општинскиот народен одбор.

Управникот на претшколската установа е член на одборот на установата по положај.

Член 25

Членовите на одборот на претшколската установа се избираат односно именуваат на две години.

Телата што ги избираат односно именуваат членовите на одборот на установата можат одделен член да разрешат од должност и пред истекот на рокот за кој е избран и на упразнетото место избераат односно именуваат нов член.

Ако одборот на установата ги занемарува своите должности или работи спротивно на прописите, народниот одбор на општината може да го распушти целиот одбор на установата и да одреди избор односно именување на нов.

Член 26

Одборот на претшколската установа помеѓу своите членови избира претседател. Управителот на установата или член на советот на воспитачите не може да биде претседател на одборот на установата.

Член 27

Одборот на претшколската установа ги претресува проблемите во врска со работата на установата и одлучува по сите поважни прашања во врска со организацијата и работата на установата, доколку тие не се ставени во надлежност на советот на воспитачите или управителот на установата. Одборот на установата особено ги врши овие работи:

се грижи установата да ја врши својата општествена функција во склад со постојните прописи и начелата на социјалистичкото уредување на нашата општествена заедница;

ја утврдува програмата за работа на претшколската установа;

ги донесува правилата на установата;

презема мерки за правилно воспитување и одгледување на децата;

се грижи за организацијата и боравокот на децата во установата да се усклади со потребите на родителите;

се грижи за организирање редовна здравствена заштита на децата и за нивната исхрана, ако се хранат во установата;

го утврдува предлогот на претсметката на приходите и расходите и врши надзор над нејзиното извршување;

ги разгледува претставките и предлозите на родителите и другите граѓани по прашањата од општ интерес за работата на установата;

го пропишува куќниот ред на установата;

формира комисија за прием на деца во претшколската установа и одлучува по жалбите против решенијата за прием на децата во установата;

ја одредува висината на придонесот што ќе го плаќаат родителите за исхрана на децата;

се грижи за правилно функционирање и економско пословање во установата, како и целисходна употреба на општествениот имот и другите средства што се дадени на употреба на установата;

врши и други работи што му се ставени во делокруг со посебни прописи.

Член 28

Заклучоците на одборот на установата во работите од неговиот делокруг се задолжителни за советот на воспитачите и управителот на претшколската установа.

Ако управителот смета дека заклучокот на одборот на установата е незаконит ќе го запре од извршување и ќе му укаже за тоа на одборот на установата. Ако одборот и потоа остане при својот заклучок управителот е должен запрениот заклучок без одлагање да го достави до советот за просвета на народниот одбор на општината.

Советот за просвета на народниот одбор на општината е должен веднаш, а најдоцна во рок од еден месец по примањето на извештајот да донесе свое решение. Ако советот не донесе решение во овој рок заклучокот на одборот на установата остаува во сила.

Член 29

За разгледување на одделни прашања во врска со организацијата и работата на претшколската установа одборот на претшколската установа може да свикнува советување со родителите на децата и претставници на општествени и стопански организации и установи што се заинтересирани за работата на установата.

Член 30

Одборот на претшколската установа е должен најмалку еднаш годишно да поднесе извештај за работата на установата до советот за просвета на народниот одбор на општината и до основачот, а на

завршниот состанок и пред родителите на децата и претставниците на општествените и стопанските организации што се заинтересирани за работата на установата со предлог што би требало да се преземе за унапредување на установата во идната година.

2. Совет на воспитачи

Член 31

Советот на воспитачите го сочинуваат воспитачите, здравствените службеници и управителот на установата.

Член 32

Советот на воспитачите ги разгледува сите прашања во врска со воспитувањето и здравственото унапредување на децата во установата, а особено:

се грижи воспитачите во работата со децата да се раководат од современите педагошки принципи и барања на нашата општествена заедница;

се грижи да се организира и спроведува што поразноврстен живот и активност на децата;

презема мерки за здравствената заштита на децата;

врши и други работи што со посебни прописи ќе му бидат ставени во делокруг.

Член 33

Состаноците на советот на воспитачите ги свикнува и ги раководи управителот на установата. Состаноците се одржуваат по потреба, а по правило еднаш месечно.

3. Управител

Член 34

Управителот на претшколската установа ја претставува установата, непосредно ја организира работата и раководи со установата, врши инструктивен и педагошки надзор над работата на воспитачите, ги спроведува одлуките и заклучоците на одборот на установата и советот на воспитачите и одговорен е за административното и финансиско пословање на установата и за чувањето на имотот што е даден на установата за користење.

Управителот ги врши правата на непосреден дисциплински старешина спрема воспитачите и останатите службеници на установата.

Член 35

Управителот на претшколската установа одговара за својата работа пред одборот на установата и основачот како и пред надлежните државни органи во рамките на законот.

IV. ВОСПИТНА РАБОТА ВО ПРЕТШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ

Член 36

Воспитната работа на претшколските установи ја вршат воспитачи.

За воспитачи во претшколските установи се назначуваат лица што свршиле школа за воспитачи или учителска школа.

Член 37

Воспитачите се должни воспитната работа да ја изведуваат спрема програмата и методските упат

ства што ги пропишува советот за просвета на НР Македонија и општите педагошки принципи за воспитување на децата од претшколска возраст, како и да соработуваат со родителите и соодветните организации со цел за унапредување на претшколското воспитување на децата.

Член 38

За вршење здравствена служба и одгледување на децата претшколската установа може да има лекар и потребен број квалификувани детски негователки.

Член 39

Воспитачите, лекарот и детските негователки како и административниот персонал во претшколските установи се назначуваат и разрешуваат спрема постојните прописи.

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ

1. Народни одбори и нивните органи

Член 40

Општинскиот народен одбор ги врши овие права и должности:

ја претресува општата состојба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и унапредувањето на претшколските установи од своето подрачје;

донесува прописи и презема мерки за кои е овластен;

основа претшколски установи;

обезбедува материјални средства за установите што ги основал;

го назначува и разрешува управителот на установата;

донесува решение за укинување на установата што ја основал, односно решение за преземање на правата и обврските на основач за установите предвидени во член 22 од овој закон.

Основањето, обезбедувањето на материјалните средства и издршка на установите, преземањето на правата и обврските на основач го вршат обата собора на народниот одбор рамноправно.

Управителот на установата го назначуваат обата собора на заедничка седница.

Останатите работи од став 1 на овој член ги врши општинскиот собор на народниот одбор.

Член 41

Народниот одбор на општината, при подигнувањето на поголеми станбени објекти и индустриски населби на своето подрачје се грижи да се обезбедат простории и игралишта за децата од претшколска возраст.

Член 42

Советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на просветата спрема установите од подрачјето на општината ги врши овие права и должности:

ја проучува и ја разгледува положбата и прашањето од заеднички интерес за претшколските установи и дава предлози на народниот одбор за донесување на прописи и преземање на мерки од неговиот делокруг;

донесува прописи и презема мерки за кои е овластен со овој закон;

дава препораки на органите на управување во установите по прашањата од нивниот заеднички интерес;

ги потврдува правилата на установата;

го разгледува годишниот извештај за работата на установата и прашањето за воспитната работа на истата како и извештајот на просветно-педагошката служба за работата на установата;

му предлага на народниот одбор основање на претшколски установи;

одлучува за распишување конкурс за избор на управител, воспитен и здравствен персонал во установата;

го разгледува предлогот на претсметката на установата што ја основал општинскиот народен одбор;

врши надзор над управувањето со општинскиот имот што на установата ѝ е даден на користење;

врши и други работи што со посебни прописи му се ставени во надлежност.

Член 43

Советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на просветата е должен најмалку еднаш годишно да одржи состанок со претставителите на сите одбори на претшколските установи од подрачјето на општината за разгледување на начелните и другите прашања од интерес за работата на установите.

Член 44

Кога советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на општината ги претресува прашањата што се однесуваат на работата на установата, должен е на седницата на советот да го повика и претставникот на одборот на установата како и управителот на истата. Тие можат да учествуваат во работата на седницата но без право на одлучување.

Член 45

Органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на просветата ги врши овие права и должности:

води евиденција за воспитниот персонал во установите;

им помага на органите на установата во нивната работа;

врши и други работи што со овој закон или друг пропис му се ставени во надлежност.

Член 46

Органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на просветата врши надзор над законитоста на работата на претшколската установа.

Органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на финансиите врши надзор над финансиското и материјалното работење на установата.

Член 47

Во вршењето надзор над законитоста од претходниот член орган на управата на народниот од-

бор на општината има право да бара од управителот на установата податоци за работата на истата и други податоци потребни за вршењето на работите од својот делокруг.

Ако органот на управата утврди дека органите на установата не се придржуваат на прописите должен е да им обрне внимание на несогласноста на нивната работа со прописите и на нивните обврски кои произлегуваат од тие прописи.

Ако органот на управата утврди дека одборот на установата или советот на воспитачите вон управната постапка донел заклучок кој е спротивен на прописите ќе го запре од извршување и ќе го достави без одлагање на совет надлежен за работите на просветата на народниот одбор на општината кој донесува решение по запрениот заклучок.

Член 48

Народниот одбор на околијата во однос на претшколските установи ги врши овие права и должности:

ја претресува општата положба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и унапредувањето на тие установи;

донесува прописи и презема мерки за кои е овластен со посебни прописи.

Работите од алинеа 1 на претходниот став ги врши околинскиот собор на народниот одбор на околијата.

Член 49

Советот надлежен за работите на просветата на народниот одбор на околијата ги врши овие права и должности:

ја проучува и претресува положбата и прашањата од заеднички интерес за претшколските установи од подрачјето на околијата;

му дава предлози на народниот одбор на околијата за донесување на прописи и преземање на мерки за работите за кои е овластен со посебни прописи;

го претресува извештајот на просветно-педагошката служба за работата на претшколските установи од подрачјето на околијата како и прашањата за воспитната работа во тие установи;

решава по приговорите против решенијата на советот за просвета на општинскиот народен одбор со кои е добиена согласност за основање на претшколска установа (член 19 став 3);

врши и други работи кои со посебни прописи му се ставени во надлежност.

2. Републички совет за просвета

Член 50

Советот за просвета на НР Македонија во однос на претшколските установи ги врши особено овие права и должности:

ја претресува општата положба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и унапредувањето на установите во НР Македонија;

го претресува извештајот на просветно-педагошката служба за работата на установите и ѝ дава смерници за работа;

се грижи за подготовката и стручното усовршување на воспитниот персонал во установите;

донесува прописи за кои е овластен со овој закон и со други прописи, подготвува нацрти на про-

писи што се во врска со претшколските установи, ги предлага на надлежниот орган за донесување и се прижи за нивното извршување;

води општа евиденција за воспитниот персонал во претшколските установи во НР Македонија.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

До донесувањето на прописи за установите за дневен престој на школските деца, можат, по потреба по одредбите на овој закон да се отвораат установи за деца од школска возраст.

Член 52

Постојните претшколски установи ќе ја сообразат својата работа со одредбите на овој закон во рок од една година од неговото влегување во сила.

Член 53

Поблиски прописи за извршување на овој закон донесува Советот за просвета на НР Македонија.

Член 54

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Законот за социјалните установи доколку се однесуваат на претшколските установи.

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

103.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за ловот, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 19 јуни 1959 година.

У број 11

19 јуни 1959 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ЛОВОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Одредбите на овој закон се однесуваат на ловењето, одгледувањето и заштитата на дивечот.

Член 2

Предмет на лов може да биде само дивечот што живее слободно во природата.

Како дивеч во смисла на овој закон се сметаат следните животни:

а) од влакнестиот дивеч: срната, еленот, дивата коза, дивата свиња, обичниот зајак, веверицата, хрчакот, шолхот, кртицата, текуницата, дивата мачка, рисот, волкот, чакалот, лисицата, мечката, куната белка, куната златка, творот, големата ласица, малата ласица, јазовецот и видратата.

б) од перјастиот дивеч: големиот тетреб, малиот тетреб, лештарката, фазанот, еребицата каменарка, полската еребица, препелицата, дивите гулаби, грлицата, големата дропља, малата дропља, шљууките, ждраловите, пеликаните, лебедите, чаплите, кормораните, дивите гуски, пајките, водените кокошки, водениот бик, вивците, Курлиците, чигрите, нуркачите, соколите, орлите, јастребите, чканците, ејите, луњите, лешинарите, буфовите и враните.

Член 3

Дивечот е заштитен и незаштитен.

Заштитен е оној дивеч, кој е допуштено да се лови само во одредено време, како и оној што воопшто не смее да се лови.

Незаштитен е оној дивеч кој смее да се лови преку целата година.

Кој дивеч се смета за заштитен, а кој за незаштитен одредува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Член 4

Дивечот што живее слободно во природата е општонароден имот.

Член 5

За ловење, одгледување и заштита на дивечот се образуваат ловишта.

Ловиштето е одредено подрачје кое претставува ловностопанска единица без оглед во чија сопственост се наоѓа земјиштето.

Член 6

Ловиштата ги определува народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Член 7

Извршниот совет може на одделни површини да образува ловишта со посебна намена (угледни, одгледни, училишни и ловни резервати) ако тоа го бара посебниот интерес за унапредување и заштита на ловството или посебниот режим на подрачјето на кое се образува ловиштето, како што се национални паркови, погранични и други подрачја.

Со актот за образување на ловишта со посебна намена се одредува органот на управување и начинот на користење на ловиштето, како и мерки за унапредување и заштита на ловот.

II. УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЛОВИШТАТА

Член 8

Народниот одбор на општината управува со ловиштата и другите ловни површини на подрачјето на општината.

Член 9

Ловиштата се даваат на користење на ловечките општествени организации, на стопанските организации кои се бават претежно со ловечка дејност и на шумските стопанства.

Член 10

За користење на ловиштето корисникот на ловиштето склучува договор со народниот одбор на општината.

На корисникот од претходниот став ловиштето му се дава на користење најмалку за време од десет години.

Договорот за користење на ловиштето ги содржи условите за кои корисникот мора да се придржува и мерките што е должен да ги презема за унапредување на ловството.

Правото на користење на ловиште, народниот одбор на општината може да го одземе од корисникот ако тој го користи спротивно на договорот или одредбите на овој закон.

Член 11

За користење на ловиштето корисниците од член 9 на овој закон плаќаат надоместок.

Висината на надоместокот ја утврдува народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора, во рамките што го одредува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Надоместокот од став 1 на овој член народниот одбор на општината го отстапува на корисникот на ловиштето. Отстапените средства корисникот може да ги употреби само за преземање мерки за унапредување на ловството утврдени во договорот за користење на ловиштето.

III. ВРШЕЊЕ НА ЛОВ

Член 12

Правото на вршење лов го опфаќа: барањето, следењето, отстрелувањето или фаќањето на дивеч, собирањето на дивечот и неговите делови (крзно, месо, рогови и др.), собирањето на јајца од перјастата дивеч за одгледувачки цели, уништувањето на незащитен дивеч и другите штетници и нивните легала и седалки.

Член 13

Право на лов имаат лица кои се членови на ловечки друштва, а имаат дозвола за лов.

Дозволата за лов ја издава органот на управата надлежен за работите на ловството на народниот одбор на општината на чие подрачје ловецот има живеалиште.

Дозвола за лов се издава по единствени образци што ги пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Член 14

Странските државјани кои постојано живеат во ФНРЈ можат да ловат под исти услови како и државјаните на ФНРЈ.

Странските државјани кои доаѓаат во ФНРЈ како ловци-туристи можат да ловат во ловиштата со посебна намена само со претходно добиена дозвола од републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството, а во ловиштата што ги користат ловечките општествени организации со дозвола од Сојузот на ловечките друштва на Народна Република Македонија.

На членовите на дипломатските претставништва дозвола за лов им издава, по нивно барање, републичкиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на ловството со посредување на Државниот секретаријат за надворешни работи.

Член 15

Дозволата за лов не може да се отстапува на друго лице.

Член 16

На подрачјата што не се вклучени во ловиште дозволено е уништување на незащитен дивеч и од лица кои не се членови на ловечко друштво.

Сопственикот односно корисникот на земјиштето кое е вклучено во ловиштето може на своето земјиште да уништува секаков незащитен дивеч.

IV. УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОВОТ

Член 17

Народниот одбор на општината презема мерки што придонесуваат за унапредувањето на ловството а особено:

1. се прижи за заштита на дивечот и неговиот подмладок;
2. се прижи за размножување и внесување на дивеч во ловиштата на своето подрачје.

Член 18

Ловот на заштитениот дивеч се врши со ловечка пушка.

Ловот на елени, орни и диви кози може да се врши само со ловечка пушка со жлебна цевка (ловечки карабин).

Член 19

Со цел да се обезбеди заштита и размножувањето на дивечот, републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството пропишува:

1. ловостој (време кога одделни видови заштитен дивеч не смее да се лови);
2. привремена или постојана забрана на лов на ретки или проредени видови дивеч на одредена територија или на подрачјето на целата Република.

Привремена или постојана забрана на лов од точка 2 на претходниот став може да се пропише само ако се обезбедени средства за надоместување на штета по член 32 од овој закон.

Член 20

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството може да одобрува отстрел на заштитениот дивеч преку целата година или за одредено време ако тоа е потребно за сузбивање на заразни болести, за спречување дегенерација на дивечот и за научни цели.

Во одобрението од претходниот став ќе се одреди и начинот на ловење.

Член 21

Забрането е фаќањето на жив заштитен дивеч.

По исклучок републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството може да дозволи фаќање на жив заштитен дивеч ако тоа е потребно за расплод, научни цели, зоолошки градини или извоз.

Член 22

Забрането е да се:

1. лови дивеч со замки, железа, стапици, мрежи, кафези, кошени, направи од коњски влакна, лепила, омамливи средства и отров;

2. ловат елени, срњи и диви кози со кучиња бракирци;

3. лови дивеч со помош на рефлектори освен волк, чакал и лисица;

4. лови заштитениот дивеч во време на лово-стојот и за време на големи поплави или снегови;

5. лови заштитениот дивеч со воено оружје;

6. уништуваат или оштетуваат легала или седалки на заштитениот дивеч;

7. собираат јајца на заштитениот перјаст дивеч освен за научни цели.

Член 23

По исклучок од точка 1 од претходниот член може:

1. со претходно одобрение од корисникот на ловиштето да се лови со стапици: волк, чакал, лисица, дива мачка, видра, јазовец, куна златка, куна белка, полх, голема лисица, мала лисица и твор.

2. со претходно одобрение од органот на управата надлежен за работите на ловството на народниот одбор на општината да се лови со поставување на отров и тоа: волк, чакал, лисица, куна златка, куна белка и врани.

Местото за труење мора да биде оддалечено најмалку 200 метра од куќите или стопанските објекти и најмалку 100 метра од јавните патишта.

За поставување на отрови и за подрачјето на кое се врши труењето се известува месното население на вообичаениот начин, како и најблиската станица на Народната милиција.

Член 24

Чуварите на ловиштата како и членовите на ловечките друштва се должни да го уништуваат незаштитениот дивеч како и мачките и кучињата што скитаат по ловиштата кои се наоѓаат повеќе од 300 метра оддалечени од најблиските куќи и стопанските објекти.

Член 25

За уништување на одредени видови незаштитен дивеч Извршниот совет може да одредува посебни парични награди.

Член 26

За унапредување и заштита на ловот корисниците на ловиштата можат да донесуваат перспективни и годишни ловни планови.

Плановите од претходниот став ги одобрува народниот одбор на општината.

Перспективните и годишните ловни планови на ловиштата од член 7 од овој закон ги донесуваат корисниците на ловиштата а ги одобрува Извршниот совет.

V. КАТАСТАР НА ЛОВИШТАТА

Член 27

За правилно управување и користење на ловиштата се води катастар на ловиштата.

Катастарот се води за ловиштата на подрачјето на општината односно Републиката.

Катастарот го води органот на управата надлежен за работите на ловството на народниот одбор на општината односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Содржината и начинот на водењето на катастарот на ловиштата го пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

VI. НАДЗОР И ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА

Член 28

Надзор над спроведувањето и примената на прописите и мерките во областа на ловството вршат лица овластени од народниот одбор на општината односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Член 29

За непосредно чување и заштита на дивечот во ловиштата и ловните површини на своето подрачје народниот одбор на општината организира ловочуварска служба која по правило се врши преку ловочувари.

Чувањето на ловиштата и ловните површини го вршат и службениците на Народната милиција на подрачјето на кое ја вршат својата редовна должност.

На одделни ловни површини ловочуварската служба можат да ја вршат и чуварите на шума и полските пазачи во рамките на својата редовна должност, а по овластување од надлежниот орган на управата на народниот одбор на општината.

Корисниците на ловиштата можат да имаат свои ловочувари.

Поблиски прописи за организацијата и работата на ловочуварската служба пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи.

VII. НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ШТЕТАТА

Член 30

За штетата што при ловење ја стори ловецот, неговите помагачи или ловечките кучиња е одговорен корисникот на ловиштето.

Ако корисникот на ловиштето исплати надоместок на штетата, има право да бара од ловецот да му надомести она што е исплатено.

Член 31

Корисникот на ловиштето е должен да ја надомести штетата што ќе ја стори заштитениот дивеч од неговото ловиште на отворени шумски и земјоделски површини од тоа ловиште, само под услов ако сопственикот односно корисникот на земјиштето и добитокот од своја страна ги презел сите нужни мерки за заштита вообичаена во дотичниот крај.

Член 32

За штета, сторена на добиток или на земјоделски култури и производи од дивеч чие ловење сходно член 19 став 1 точка 2 од овој закон е привремено или трајно забрането, одговара Републиката. Републиката е одговорна за штетите во овој случај ако се преземени заштитни мерки вообичаени во односниот крај.

Член 33

Барањето за надоместување на штетата од чл. 30, 31 и 32 од овој закон оштетениот е должен да го

поднесе во рок од осум дена откако разбрал за штетата, а најдоцна 30 дена од денот на сторената штета.

Член 34

Лицето кое причини штета на заштитен дивеч е должно сторената штета да му ја надомести на корисникот на ловиштето односно на органот кој управува со ловиштето спрема оштетниот ценоник.

Ценоникот од претходниот став го пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Со парична казна од 5.000—20.000 динари или затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок кој:

1. лови заштитен дивеч без дозвола за ловување;
2. лови заштитен дивеч спротивно на член 18 од овој закон;
3. фаќа жив заштитен дивеч без одобрение;
4. лови дивеч со замки, железа, стапици, мрежи, кафези, направи од коњски влакна, лепеила, омамливи средства и отров;
5. лови елени, срњи и диви кози со кучиња бракирци;
6. лови дивеч со помош на рефлектори освен волк, чакал и лисица;
7. лови заштитен дивеч за време на големи поплави или снегови;
8. лови заштитен дивеч со воено оружје;
9. уништува или оштетува легала или седалки на заштитениот дивеч;
10. собира јајца на заштитениот перјаст дивеч освен за научни цели;
11. лови заштитен дивеч во време на ловостоят;
12. не се придржува кон прописите за привремена или постојана забрана на лов на ретки и проредени видови дивеч;
13. својата дозвола за лов ја отстапи на друго лице;
14. го смеќава нормалното вршење должноста на органите надлежни за чување на ловиштата и ловните површини, како и на овластените лица од член 28 на овој закон.

Член 36

Покрај казните за прекршок од член 35 од овој закон против сторителот може да се изрече и заштитната мерка одземање на уловот, здобиен со прекршок, и на предметите непосредно употребени за лов.

Доколку ловецот биде повторно казнет за прекршок по овој закон или биде казнет за кривично дело незаконит лов, му се одзема дозволата за лов за време до пет години.

Член 37

Административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 35 и 36 од овој закон се води според одредбите на Основниот закон за прекршоците.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Управувањето и користењето на ловиштата ќе се сообразат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Од денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за лов („Службен весник на НРМ“ бр. 10/49) и поблиските прописи донесени врз основа на него.

Член 40

Овој закон влегува во сила по истекот на 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

104.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за користење на хидромелиоративните системи, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 19 јуни 1959 година.

У број 12

19 јуни 1959 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ

Член 1

Хидромелиоративните системи и земјиштата опфатени со овие системи се користат на начин одреден со овој закон.

Хидромелиоративен систем во смисла на овој закон се хидротехничките објекти наменети за одводнување и наводнување на одредено подрачје кои заедно со ова подрачје сочинуваат една хидротехничка и економска целина.

Член 2

Со хидромелиоративниот систем управува земјоделско стопанство односно установа и земјоделска заедница.

Ако хидромелиоративниот систем се протега на територијата на две или повеќе заедници, земјоделски стопанства односно установи со хидротехничките објекти од заеднички интерес управува водната заедница.

Член 3

Организациите од став 2 од претходниот член меѓусебните односи во поглед на користењето на хидромелиоративниот систем ги утврдуваат со договор.

Со договорот особено се уредува начинот на користењето на водата, одржувањето на хидротехничките објекти и другите меѓусебни права и обврски. Со договорот исто така се одредуваат и објектите од заеднички интерес со кои управуваат водните заедници.

Член 4

Корисниците на земјиштата од подрачјето на хидромелиоративниот систем се должни да го користат системот.

Корисниците од претходниот став се должни да го приспособат земјиштето за рационално користење на водата.

Член 5

Индивидуалниот земјоделски производител, чие земјиште е опфатено со хидромелиоративниот систем, го користи системот преку земјоделска задруга односно земјоделско стопанство или установа.

Ако во подрачјето на хидромелиоративниот систем не постои една од организациите од претходниот став индивидуалниот земјоделски производител, чие земјиште е опфатено со хидромелиоративен систем, го користи системот преку водната заедница.

Корисниците од претходните ставови со организацијата преку која го користат системот меѓусебните односи ги уредуваат со договор.

Член 6

Хидромелиоративниот систем се користи врз основа на основен план што за секоја година го донесува земјоделското стопанство или установата, земјоделската задруга, односно водната заедница што управува со системот.

Со основниот план за користење на хидромелиоративниот систем се ускладува количината на расположивата вода и нејзината рационална потрошувачка со потребите за наводнувањето, односно одводнувањето во одредени временски периоди на поедини површини и поедини култури од подрачјето на системот, а со цел за постигање на што поголем економски ефект.

Член 7

Земјоделско стопанство, земјоделска задруга, односно установа земјиштето опфатено со хидромелиоративниот систем го користи врз основа на план што го донесува во согласност со основниот план за користење на хидромелиоративниот систем.

За хидромелиоративен систем од подрачјето на едно земјоделско стопанство, задруга односно установа, се донесува единствен основен план за користење на системот и план за користење на земјиштето.

Член 8

Народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора може да го одредува начинот на користење на земјиштето од подрачјето на хидромелиоративниот систем.

Начинот на користењето на земјиштето од претходниот став особено опфаќа: одгледување на од-

редени култури, применување на минимум агротехнички мерки и групирање на парцели со цел рационално да се користи водата и механизацијата.

Член 9

Минимумот агротехнички мерки од претходниот член особено опфаќа: длабочината на орањето, количината на арското односно вештачкото ѓубриво, калцификацијата, употребата на сортово семе и мерките за заштита на растенијата од болести и штетници.

Одделни мерки од претходниот став можат да се пропишат ако се обезбедени технички и материјални услови за нливното спроведување (механизација, ѓубриво и семе).

Член 10

Организацијата што управува со хидромелиоративен систем е должна да го обезбеди редовното функционирање на системот.

Член 11

Корисниците на земјиштата опфатени со хидромелиоративниот систем плаќаат воден придонес.

Корисниците на земјиштето опфатено со хидромелиоративниот систем, чие земјиште не може да се прилагоди за користење на системот, се ослободуваат од плаќање на воден придонес.

Решението од претходниот став го донесува органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на општината по барање од корисникот на земјиштето опфатено со системот.

Член 12

Висината на водниот придонес ја одредува народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора.

Ако подрачјето на една водна заедница се протега на две или повеќе општини висината на водниот придонес ја одредуваат спогодбено народните одбори на овие општини. Доколку во овој случај не се постигне спогодба, висината на водниот придонес ја одредува народниот одбор на околицата со рамноправно учество на обата собора.

Член 13

Народниот одбор на општината може да основа општински фонд за води.

Органот на управувањето на фондот се одредува со актот за основањето на фондот.

Член 14

Во општинскиот фонд за води се внесува дел од водниот придонес. Другите средства на општинскиот фонд за води се образуваат од дотации и подароци, камата на средствата на фондот вложени кај банката и други приходи.

Народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора го одредува делот од водниот придонес кој се внесува во општинскиот фонд за води.

Член 15

Средствата на општинскиот фонд за води се употребуваат исклучиво за унапредување на водостопанството, за студии и проектирање на нови водостопански објекти, за реконструкција на постојните системи, како и за учество во заеми за

изградба на нови хидротехнички објекти, регулација на реки и уредување на порои.

Член 16

Народниот одбор на општината со рамноправно учество на обата собора го одредува начинот на наплатувањето на водниот придонес од одделни комисиони на хидромелиоративниот систем како и начинот на распределбата на придонесот.

Ако, подрачјето на една водна заедница се протега на две или повеќе општини, работите од претходниот став народните одбори на овие општини ги вршат спогодбено. Доколку не се постигне спогодба, работите од претходниот став ги врши народниот одбор на околицата.

Член 17

Органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на општината врши надзор над користењето на хидромелиоративниот систем.

Органот на управата надлежен за работите на земјоделството на народниот одбор на општината врши надзор над користењето на земјиштата опфатени со хидромелиоративниот систем.

Ако хидромелиоративниот систем се протега на две или повеќе општини, надзорот од став 1 на овој член го врши органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на околицата.

Член 18

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска или друга организација:

1. која без оправдани причини го одбие користењето на хидромелиоративниот систем;
2. која не донесе план за користење на земјиштето опфатено со хидромелиоративниот систем;
3. која не донесе основен план за користење на хидромелиоративниот систем;
4. која не се придржува кон планот за користење на земјиштето опфатено со хидромелиоративниот систем и основниот план за користење на системот;
5. која не се придржува кон пропишаниот начин на користење на земјиштето од подрачјето на хидромелиоративниот систем.

Член 19

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата од член 2 од овој закон, која не го обезбеди редовното функционирање на хидромелиоративниот систем.

Член 20

За дејанијата од чл. 18 и 19 на овој закон ќе се казни со парична казна од 5.000—10.000 динари и одговорното лице на стопанската или друга организација.

Член 21

Со парична казна од 5.000—20.000 динари или затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок индивидуалниот земјоделски производител:

1. кој без оправдани причини го одбие користењето на хидромелиоративниот систем;
2. кој не се придржува кон планот за користење на земјиштето опфатено со хидромелиоративниот систем;

ниот систем и основниот план за користење на системот; и

3. кој не се придржува кон пропишаниот начин за користење на земјиштето од подрачјето на хидромелиоративниот систем.

Член 22

Административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 18, 19, 20 и 21 од овој закон се води според одредбите на Основниот закон за прекршоците.

Член 23

Управувањето и користењето на постојните хидромелиоративни системи ќе се сообрази со одредбите на овој закон во рок од една година од неговото влегување во сила.

Член 24

Поблиски одредби за спроведување на одредбите од овој закон донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

Член 25

Овој Закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

105.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за финансирање изградбата на подробната каналска мрежа, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 19 јуни 1959 година.

У број 13

19 јуни 1959 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА

Член 1

Финансирањето изградбата на подробната каналска мрежа и мелiorативните работи за уредување на порои на подрачјата во кои се изведуваат мелiorативни работи предвидени во Законот за финансирање на мелiorативните работи во Народна Република Македонија (Брегалница, Струмица, Тиквеш, Скопско, Струшко и Пелагонија) се врши на начин определен со овој закон.

Под изградба, во смисла на претходниот став, се подразбира и реконструкција на подробната каналска мрежа.

Член 2

Подобната каналска мрежа се сите објекти сочинува хидротехничка и економска целина со основната каналска мрежа на мелиоративниот систем, така што заедно со неа претставува единствен систем за одводнување, наводнување, уредување на пороите и одбрана од поплави.

Под подробна каналска мрежа, во смисла на овој закон, се подразбираат хидротехничките, градежните и машинските објекти и уреди што се во функционална врска со основната каналска мрежа и служат за одводнување на одвишните површински и подземни води, како и за доведување на водите од основната каналска мрежа и за нејзината расподелба за наводнувањето.

Член 3

Работите на подробната каналска мрежа ќе се изведуваат по делови, така што секој дел претставува една целина и самостоен мелиоративен објект.

Работите на подробната каналска мрежа се изведуваат по одобрени проекти.

Член 4

Работите на изградбата на подробната каналска мрежа ќе се ускладат со работите на изградбата на основната каналска мрежа, така што изградениот дел на основната каналска мрежа да отпочне да се користи во рок, кој не може да биде подолг од една година од денот на завршувањето на изградбата на тој дел од основната каналска мрежа оспособена за потполно користење.

Член 5

Инвеститори за изградбата на подробната каналска мрежа се водните заедници, земјоделските стопанства и установите, земјоделските задруги и други стопански организации како и политичко-територијалните единици.

Член 6

Надзор над изведувањето на работите од член 1 на овој закон, покрај овластените органи, врши и органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на околицата.

Член 7

Водните заедници и другите инвеститори од член 5 на овој закон се должни, за своето подрачје, да изготват инвестициона програма за подробната каналска мрежа во роковите што ќе ги одреди Извршниот совет.

Органот на управата надлежен за работите на водостопанството на народниот одбор на околицата врши надзор над извршувањето на обврските од претходниот став.

Доколку инвеститорот не ги извршува своевремено обврските од став 1 на овој член органот од претходниот став истите ќе ги изврши на сметка на инвеститорот.

Член 8

Изградбата на подробната каналска мрежа може да се врши преку заеми од инвестиционите фондови, со сопствени средства на инвеститорите и со дотација од политичко-територијалните единици.

Член 9

Доколку финансирањето на изградбата го врши политичко-територијалната единица, таа е должна потребните средства да ги обезбеди во својот општествен план.

Член 10

Средствата за изградба на мелиоративните работи за уредување на пороите во износ од 30 проценти во вкупната вредност на тие работи ги обезбедува Народна Република Македонија.

Член 11

Се овластува Извршниот совет, во смисла на член 11 став 4 од Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија, да ги определува обврските на стопанските организации во финансирањето на изградбата на подробната каналска мрежа.

Член 12

Одредбите на овој закон ќе се применуваат и на сите порано започнати објекти на подробната каналска мрежа на подрачјето на мелиоративните системи.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

106.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ОДДЕЛИ НА ТЕХНИЧКИОТ И МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за основање оддели на Техничкиот и Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 година.

У број 10

19 јуни 1959 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ ОДДЕЛИ НА ТЕХНИЧКИОТ И
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ**

Член 1

На Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје се основаат Технолошки оддел и Електро-машински оддел.

Член 2

На Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје се основаа Стоматолошки оддел.

Член 3

Се овластува Извршниот совет да го одреди денот во кој ќе почнат со работа одделите основани со овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на НРМ“.

107.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, во врска со член 168 од Општиот закон за школството, Советот за просвета на Народна Република Македонија, донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИПЛОМСКИОТ
ИСПИТ ВО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ
ШКОЛИ**

Член 1

Називот на Правилникот за дипломските испити во средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/36 и 19/57) се менува и гласи:

Правилник за завршниот испит во техничките и другите стручни училишта за стопанството и јавните служби.

Член 2

Член 20 од Правилникот за дипломскиот испит во средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 и бр. 19/57) се менува и гласи:

Завршниот испит се состои од писмен и усмен дел, а во земјоделските училишта, ветеринарното училиште, медицинското училиште за заботехничари, медицинското училиште за помошници апотекари и Школата за социјални работници и од практичен дел.

Член 3

Во член 22 се додава нова точка з) која гласи:
Во Школата за социјални работници

- 1) Македонски јазик
- 2) Социјална политика

Член 4

Во член 33 се додава нова точка з) која гласи:
Во Школата за социјални работници

1. Македонски јазик
2. Социјална политика
3. Социјална методика
4. Педагогика со дефектологија

Член 5

Овој правилник влегува во сила веднаш, и ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 03—1645/7

5 јуни 1959 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за превоз во

патниот сообраќај, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 19/59, се поткраднале долу наведените грешки, поради што се дава следната

**ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ**

1. Во членот 5 став последен во првиот ред по зборот „превоз“ наместо „и“ треба да стои „е“.

2. Во членот 7 во последниот ред по зборот „закон“ треба да стои зборот „не“.

3. Во членот 17 став 5 во последниот ред наместо зборот „постројките“ треба да стои „постојките“.

4. Во членот 23 став 2 во првиот ред по зборот „времетраењето“ наместо „и“ треба да стои „на“ и во став 3 во првиот ред пред зборот „наоѓа“ наместо зборот „со“ треба да стои „се“.

5. Во членот 29 став 1 и 3 во првите редови наместо зборот „постројки“ треба да стои „постојки“.

6. Во членот 76 став 2 во четвртиот ред по зборот „да“ наместо зборот „стои“ треба да стои „стави“.

7. Во членот 86 став последен во третиот ред по зборот „друго“ наместо „одредено“ треба да стои „одредишно“.

Од Народното собрание на Народна Република Македонија, Скопје, 13 јуни 1959 година.

Огласен дел

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

I. За факултетски наставници по следните предмети:

- АНАТОМИЈА, за еден редовен, вонреден професор или доцент
- ФАРМАКОЛОГИЈА, за еден редовен, вонреден професор или доцент
- ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, за еден редовен, вонреден професор или доцент
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за еден редовен професор.

II. За факултетски соработници — асистенти за следните предмети:

- АНАТОМИЈА, за четири асистента
- ФИЗИОЛОГИЈА, за двајца асистенти
- ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА, за еден асистент
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, за двајца асистенти
- ХИРУРГИЈА, за тројца асистенти
- СУДСКА МЕДИЦИНА, за тројца асистенти
- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, за двајца асистенти
- ПЕДИЈАТРИЈА, за еден асистент
- ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, за еден асистент
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, за еден асистент
- ОФТАЛМОЛОГИЈА, за еден асистент

- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, за еден асистент
- РАДИОЛОГИЈА, за двајца асистенти.

Кандидатите под I заедно со пријавата треба да поднесат диплома за докторат на науки по медицина или хабилитационен труд со завршен соодветен факултет, кратка биографија, список на научните трудови со по еден примерок од нив и сите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Кандидатите под II заедно со пријавата треба да поднесат диплома за завршен соодветен факултет, кратка биографија и евентуално список на научни трудови, во колку има такви објавени, како и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Овој конкурс трае два месеца по објавувањето. Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет во Скопје. (1433)

Заводот за здравна заштита на мајки и деца — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар — гинеколог
2. Еден лекар — рентгенолог
3. Еден лекар за школска хигиена.
4. Еден лекар педијатер.

УСЛОВИ: потребна стручна спрема и положен стручен испит.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна и посебен додаток спрема Правилникот за плати на Заводот.

Молба со куса биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници (уверение дека не е под истрага и лекарско уверение), се поднесуваат до Заводот за здравна заштита на мајки и деца — Скопје, Битпазар, поштенски факс 425.

Конкурсот трае до пополнувањето на местата.

(1394)

СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

КОНКУРС

за следните работни места:

1. Правен референт
2. Референт-секретар на Одборот за математско-технички науки во Отсекот за научна работа
3. Референт за издавачка дејност, публикации и авторско правно посредништво и
4. Дактилограф I-б класа.

Услови:

- а) под 1) завршен правен факултет,
- б) под 2) завршен филозофски факултет,
- в) под 3) завршен филозофски или економски факултет,
- г) под 4) ниже образование и квалификации за дактилограф I-б класа.

Кандидатите покрај молбите треба да приложат: биографија, документи по член 31 од Законот за јавните службеници и документи за работен стаж.

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1395)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВП 5573/16 СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

- лекари гинеколози
 - дипломирани психолози
 - лекари педијатери
 - професори за медицинска гимнастика
- Услови за прием: потребна стручна спрема.

Плата по Законот за јавните службеници и додаток за службениците во ЈНА.

Кандидатите што ќе конкурираат поднесуваат писмена молба таксирана со 30 динари таксени марки. Кон молбата да се приложи: автобиографија, документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници со уверение да не е осудуван и свидетелство за школска спрема.

Молбите со документите се поднесуваат до Воената пошта 5573/16 — Скопје. Молбите се примаат до пополнувањето на слободните места. (1342)

ПРОМЕНИ НА ИМИЃА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5943/1 од 22 мај 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Влахова Сузана, од Струмица, родена на ден 4 март 1959 година во град Струмица, од родители: татко Влахов Петар и мајка Магда, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Каљопа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (99)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-3449/2 од 15 мај 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лазаров Атанас, роден на ден 13-I-1919 година во село Габрово, Титоввелешка околија, од татко Лазаров Никола и мајка Лазарова Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодов**.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца: Митко, роден на 3 јуни 1949, Никола, роден на 17 декември 1951, Лазар, роден на 12 март 1954 и Софија, родена на 18 јуни 1957 година во Гевгелија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (100)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5953/1 од 22 мај 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Младеновиќ Милан, роден на 5 август 1920 година во с. Купинце, околија Врањска, од татко Младеновиќ Драгутин и мајка Младеновиќ Лепо-

сава, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (101)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5879/1 од 20 мај 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Свињаров Александар, роден на ден 23 септември 1936 година во с. Сопот, Титоввелешка околија, од татко Свињаров Митре и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Данев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (104)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4447/1 од 16 април 1959 година, ја одобри промената на личното име на Стојановиќ Евдокија, родена на 9 октомври 1939 година во село Долно Мелничане, Охридска околија, од татко Стојановиќ Јордан и мајка Крста, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Гиговска Донка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (105)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-5859/1 од 20 мај 1959 година ја одобри промената на роденото име на Салиева, род. Дурмиш Нафисе, од село Оптичари, Битолска околија, родена на ден 29 ноември 1926 година во град Ресен, од татко Дурмиш Хаци и мајка Хасије, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Сундус**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (106)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-68/1 од 21 јануари 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Исаковски Иван, роден на ден 21 јуни 1931 година во с. Селце, Охридска околија, од татко Исаковски Дамјан и мајка Исаковска Веселинка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Чадиноски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (107)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-6695/1 од 4 јуни 1959 година, ја одобри промената на личното име на Сариов Јован, роден на 10 март 1926 година во град Битола, од татко Спиро и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Велјановски Јонче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (119)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Хрисула Лазова Делиманова, по маж Никола Гокчи, ул. „Марксова“ бр. 28, Скопје, подаде тужба за утврдување на брак против тужениот Никола Атанасов Гокчи, од с. Лјумница, околија Гјуменце,

Егејска Македонија, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Никола Атанасов Гокчи, од с. Лјумница, околија Гјуменце, Егејска Македонија, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 521/59. (108)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Благородна Маркова Вујова, по татко Колева, од град Штип, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против тужениот Марко Вујовиќ, од Нови Сад, со последно местожителство во Штип, а сега во неизвесност.

Бидејќи сегашното местожителство и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Кирил Ацков, приправник во Околинскиот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 160/59. (102)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во Титов Велес во правната работа — бракоразвод на тужителката Димчева Лазова Алтмина, од Титов Велес, против тужениот Димчев Лазо, од с. Лјумница — Грција, сега со непознато место на живеење, му го одреди за привремен застапник Ордан Танев, судијски приправник при Околинскиот суд во Титов Велес, врз основа на член 77 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужениот е непознато и нема полномошник.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот по горе наведената правна работа сè додека тој или неговиот полномошник не се јави на судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 153/59

ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Св. Николе бр. 962 од 25-III-1959 година, Земјоделското стопанство „8 ноември“ — Св. Николе е ставено во редовна ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на стопанството да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1237)

Со правосилното решение Л. бр. 3/55 од 10-II-1959 година е заклучена постапката за присилна ликвидација на Трговскиот дуќан „Кајмакчалан“, с. Радожда — Охридско.

Од Окружниот стопански суд во Битола, 31-V-1959 година. (1330)

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г.

СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
102. Указ за прогласување на Законот за установите за претшколско воспитување — 377	Закон за финансирање изградбата на подробната каналска мрежа — — — — 387
Закон за установите за претшколско воспитување — — — — — 377	106. Указ за прогласување на Законот за основање оддели на Техничкиот и Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје — — — — — 388
103. Указ за прогласување на Законот за ловот — — — — — 382	Закон за основање оддели на Техничкиот и Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје — — — — — 388
Закон за ловот — — — — — 382	107. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дипломскиот испит во средните стручни школи — — — — 389
104. Указ за прогласување на Законот за користење на хидромелиоративните системи 385	Исправка на Законот за превоз во патниот сообраќај — — — — — 389
Закон за користење на хидромелиоративните системи — — — — — 385	
105. Указ за прогласување на Законот за финансирање изградбата на подробната каналска мрежа — — — — — 387	